



**Работна средба за подготовка за натпреварот
„Европски квиз на парите“
Програма**

25 февруари 2020 година (вторник)

**Народна банка на Република Северна Македонија
бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр. 1, 1000 Скопје,
Конференциска сала на 8. кат**

10:00-10:30	Регистрација
10:30-11:00	Поздравни обраќања Анита Ангеловска-Бежоска, гувернерка на НБРСМ Нина Ангеловска, министерка за финансии, Министерство за финансии Маја Стевкова-Штеријева, претседателка на МБА Елизабета Наумовска, заменик-министерка, Министерство за образование и наука
11:00	Претседавач: Анета Крстевска, главна економистка на НБРСМ
11:00-11:10	Презентација за текот на натпреварот – Милена Перчинкова, извршна секретарка на МБА
11:10-11:30	Презентација од Народната банка и осврт кон материјалите и прашањата – Анета Крстевска, главна економистка на НБРСМ
11:30-11:50	Презентација од Министерството за финансии на РСМ

11.50-12.00	Прашања и одговори
12:00-12:30	Кафе-пауза
12.30	Претседавач: Кристина Павлеска, помошничка на гувернерот за финансиска едукација, НБРСМ
12:30-12:50	Презентација на материјалот на Комисијата за хартии од вредност на РСМ – Ивана Бољат, виша советничка од КХВРСМ
12:50- 13:10	Презентација на материјалот на Агенцијата за супервизија на осигурување – Ратка Целаковски, раководителка од АСО
13:10-13:30	Презентација на материјалот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Марија Поповска, раководителка од МАПАС
13:30-13:45	Прашања и одговори
13:45-14:00	Симулација за натпреварот преку платформата Кахут – Оливера Ѓорѓиева, МБА
14:00	Коктел